



ЕКОНОМИЈА БИЗНИС

Година IX, бр. 101, мај 2006

СПИСАНИЕ ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА

Академик Цветан Грозданов

2005 ГОДИНА БЕШЕ ЕДНА ОД
НАЈПРОДНите ВО ДОМЕНОТ НА
НАУКАТА И ВО ДОМЕНОТ НА УМЕСТНОСТА II

Иван Штериев

ДЕСЕТ УСПЕШНИ ГОДИНИ ОД ПРВОТО
БЕРЗАНСКО СВОНЧЕ, ОСНОВА ЗА УШТЕ
ПОГОЛЕМИ УСПЕСИ ВО ИДНИНА II

М-р Јовка Јот Наумова

КВАНТИФИКАЦИЈА НА РИЗИКОТ
ОД ИНВЕСТИРАЊЕ ВО АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ВО ПРОГРАМИТЕ НА:
ВМРО-ДЛМНЕ, НСДП и ДПА

ISSN 1409-6781



9 771409 678008

МИКРО
БИЗНИС КРЕДИТ

- Без хипотека и залог
- Брза и лесна процедура
- Нојински месечни рати
- Без конкретна намена



СТОЛАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
членка на NBG групацијата

се сметаат: зголемената транспарентност на финансиското работење на котираните компании на Берзата; нагласениот прилив на странски портфолио инвеститори; перманентните прогнози/најави за стратешки превземања на дел од котираните компании; започнатата реформа во пензискиот систем и антиципирањето и позиционирањето на домашните и странските инвеститори во очекување на официјалниот почеток на работа на приватните пензиски фондови; големиот број котирани банки на Берзата во услови на нагласена раздвиженост во банкарскиот сектор; атрактивниот даночен амбиент за функционирање на пазарот; за-

почнатиот процес на интеграција на Република Македонија во Европската Унија и добивањето на статусот земја - кандидат; Беше воведена софтверската апликација SEINET како официјален и единствен начин на доставување на податоци од котираните друштва до Берзата, а се отпушта и со изготвување на Кодексот за корпоративно управување на котираните друштва. Кон крајот на годината се донесе и новиот Закон за хартии од вредност, со кој се изврши натамошно прилагодување на регулативата од областа на хартии од вредност со директивите на ЕУ и принципите на IOSCO.

Во 2005 година Македонската

берза оствари вкупен промет од 8,9 милијарди денари, преку 32.111 реализирани трансакции. Тргувањето се одвиваше преку 15 членки на Берзата.

И за крај, мисија на Македонската берза АД Скопје е да обезбеди ефикасно, транспарентно и сигурно функционирање на организираниот секундарен пазар на хартии од вредност во Република Македонија, преку перманентно настојување на сите инвеститори да им обезбеди влез, односно излез од сите финансиски инструменти со кои се тргува на различните берзански пазари по фер пазарна цена, се со цел да помогне во градењето доверба во македонскиот пазар на хартии од вредност.



M-R ЗОРАН ТЕМЕЛКОВ

ПРОМЕНите ВО СУПЕРВИЗИЈАТА ВО БАНКАРСКАТА ИНДУСТРИЈА ПОД ВЛИЈАНИЕ НА БАЗЕЛ I И БАЗЕЛ II СПОГОДБАТА IV

банката треба да се потпре на сопствена проценка на елементите на ризик при воспоставување на капиталните барања. Елементите на ризик го земаат предвид проценувањето на PD; LGD; EAD и M² (Lastra, 2004).

Според BCBS (2003) од банките кои што ке го имплементираат IRB методот се очекува да ја класифицираат книgovodstvenata изложенost на банката во пет категории на средства каде што во основа секоја категорија има

слични ризични карактеристики. Пете категории се: корпоративни, владини, retail, банкарски и основен капитал (BCBS, 2003). Во категоријата на владина изложеност се вклучени сите изложености кои што се препознаени како такви во стандардниот метод.

BCBS (2003) презентира три основни елементи земајќи ги во предвид категориите на средства инкорпорирани во структурата на IRB методот, тие се:

Апек 3

Disclosure requirements: Capital Structure

Qualitative Disclosures	a)	Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of innovative, complex or hybrid capital instruments.
Quantitative Disclosures	b)	The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of: • paid-up share capital/common stock; • reserves; • minority interests in the equity of subsidiaries; • innovative instruments; • other capital instruments; • surplus capital from insurance companies; and • good will and other amounts deducted from Tier 1.
	c)	The total amount of Tier 2 and Tier 3 capital
	d)	Deductions from Tier 1 and Tier 2 capital.
	e)	Total eligible capital.

Source: BCBS (2003)

¹ Risk Weighted Asset = Asset x Risk Weight = Capital requirements x 12.50 x EAD (Mrak, 2003).

² PD- probability of default of a borrower; LGD- loss given default; EAD- exposure at default; and M- remaining maturity.

Апекс 4 Disclosure requirements: Capital Adequacy

Qualitative Disclosures	a)	A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.
Quantitative Disclosures	b)	<p>Capital requirements for credit risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portfolios subject to standardized or simplified standardized approach; • Portfolios subject to the IRB approaches: <ul style="list-style-type: none"> • Corporate (including SL not subject to supervisory slotting criteria), sovereign and bank; • Residential mortgage; • Qualifying revolving retail; and • Other retail; • Securitisation exposures.
	c)	<p>Capital requirements for equity risk in the IRB approach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equity portfolios subject to the market-based approaches; <ul style="list-style-type: none"> • Equity portfolios subject to simple risk weight method; and • Equities in the banking book under the internal models approach (for banks using IMA for banking book equity exposures). • Equity portfolios subject to PD/LGD
	d)	<p>Capital requirements for market risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardised approach; and • Internal models approach – Trading book.
	e)	<p>Capital requirements for operational risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basic indicator approach; • Standardised approach; and • Advanced measurement approach (AMA).
	f)	<p>Total and Tier 1 capital ratio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For the top consolidated group; and • For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Capital Accord is applied).

Source: BCBS (2003)

• Компоненти на ризик – проценка на факторите за ризик овозможени од банката, со тоа што некои ќе бидат проценка на супервизорите.

• Ризично пондерирана функција – средствата со кои компонентите на ризик се трансформираат во различни пондери и од таму во капитални барања.

• Минимални барања – минимално ниво на стандарди кои што мора да бидат исполнети, со цел банката да може да користи IRB метод за одредена категорија на средства.

За пресметување на капиталните барања BCBS (2003) презентира една ризично пондерирана функција за трите категории на средства: корпоративни, банковни и владина изложеност.

5. Заклучок

Во кратки црти би можело да се каже дека недостатоците на Базел I стандардите како и бројните банкарски кризи се едни од главните причини за појавување на потребата за модифицирање и креирање на Базел II Стандар-

дите. Додатна причина за развиување на нови стандарди е и потрагата на банките по нови пософистицирани методи за спаравување со различните ризици. Во продолжение, најголемите промени на Базелските стандарди се состојат во начинот на назначување на ризичните пондери заедно со развиувањето на нови методи за проценување на ризикот.

Референции:

Basel Committee on Banking Supervision (1988) International convergence of capital measurement and capital standards. *Bank for International Settlement*, Basle, July 1988

Basel Committee on Banking Supervision (2001) Working paper on the regulatory treatment of operational risk. *Bank for International Settlement*, Basle, September 2001

Basel Committee on Banking Supervision (2001) Working paper on IRB treatment of expected losses and the future margin income. *Bank for International Settlement*, Basle, July 2001

Basel Committee on Banking Supervision (2003) The new Basle capital accord. *Bank for International Settlement*, Basle, Consultative document, April 2003

Basel Committee on Banking Supervision (2004) Bank failures in mature economies. *Bank for International Settlement*, Basle, Working paper No. 13, April 2004

